



ВЛАДА ВО СЕНКА - РАВЕНКА СО МНОГУ НЕПОЗНАТИ

"Оваа власт не е демократска и не верува во демократски институции. Со тоа што досега го направи, дозволувајќи си дури и директно да се судри со народот, таа го изгуби легитимитетот за демократски дијалог", вели Васил Тупурковски.

"Мислам дека демократските процеси во Македонија не се дојдени на ниво да може на успешен начин да функционира институцијата влада во сенка", потенцира Трифун Костовски.

Пишува:
Жаклина МИТЕВСКА

Македонската политичка сцена секојдневно ја брануваат информации, настани, препукувања, кои колку што забавуваат толку и фрустрираат. Секој на свој начин се обидува да го привлече вниманието кон себе и да го придобие електоратот. Токму во моментите кога македонската јавност е кон-

центрирана на одржувањето референдум против територијалната организација на локалната самоуправа, лидерот на Демократска алтернатива и партнер во Третиот пат, Васил Тупурковски, ја најави идејата за формирање влада во сенка. Според она што тој го изјави, не е исклучена можноста на чело на таа влада да застане познатиот бизнисмен и пратеник Трифун Костовски. Тупурковски најави и дека доколку се оцени оти е потребно и

корисно неговото политичко искуство, тој е расположен да застане на чело на некое министерство. Иако сега засега оваа идеја не е конкретизирана, таа ја разбранува нашата јавност, а повеќето политички субјекти се согласија со ставот дека господинот Тупурковски прерано ја пласирал владата во сенка. Според нив, во моментов има многу поважни работи од реализирањето на ваквата иницијатива. Со свој коментар се огласи и, според Тупурковски потенцијалниот премиер, Трифун Костовски, кој во моментов ја одби понудата:

- "Ја слушнав изјавата околу можноста да се формира влада во сенка и можам да кажам дека ме импонира мислењето кое за мене го има господинот Тупурковски. Меѓутоа, станува збор за негово размислување. Според мене, моментно во земјата има многу позначајни приоритети кон кои треба да го насочиме вниманието. Еден од тие приоритети е одржувањето референдум на кој граѓаните

ќе треба да се произнесат во однос на територијалната организација на државава. Мислам дека демократските процеси во Македонија не се дојдени на ниво да може на успешен начин да функционира институцијата влада во сенка. Мој впечаток е дека сега опозицијата е многу расцепкана и со внатрешни проблеми и со различни партиски интереси, така што тешко дека таа ќе биде во можност да манифестира доволен капацитет и единство за да формира и да сервисира влада во сенка. Конечно - додава Костовски - иако сум критичар на политиката на Владата, сепак сè уште сум член на владејачката коалиција 'За Македонија заедно' во Собранието и мислам дека не би било коректно да влегувам во проекти кои и формално и морално не косат со таквиот мој статус".

ИДЕНТИФИКАЦИЈА

- "Влада во сенка е вообичаена институција во пар-



"ВЛАДАТА ВО СЕНКА БИ РЕГУТИРАЛА СТРУЧЕН, ПРОФЕСИОНАЛЕН И ПОЛИТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ", ВАСИЛ ТУПУРКОВСКИ

ламентарните демократии. Нејзината активност секогаш е насочена кон презентирањето алтернативни програми во однос на владините мерки. Во наши услови, иако досега не била формирана ваква влада, сепак таа ќе придонесе на јавноста да ѝ се предочат продуктивни решенија за катастрофалните состојби во коишто е турната земјата, со дејствувањето на коалиционата влада на СДСМ, ЛДП и ДУИ", вели Васил Тупурковски и додава: "Во овој контекст, пред граѓаните на Македонија, нашата влада во сенка би ги идентификувала не само излезните решенија, туку и би регутирала врвен стручен, професионален и политички потенцијал кај нас, тим кој ќе биде способен да ја понесе одговорноста за спас на земјата. Несомнено, ваквата влада ќе биде придонес кон демократските тенденции во земјата, кои во овие историски моменти, со своите потписи, ги стимулираат токму граѓаните на Македонија".

- "Конечно - потенцира Тупурковски - оваа влада би дејствувала отворено и пред граѓаните на земјата. Таа ќе придонесе да се развие вистинска дебата за егзистенцијалните прашања и да се понудат солуции во економската сфера, во земјоделието, за невработеноста, противкорупцијата, односно за владеење на

правото, неопходните чекори за вистинско приближување кон Европа и сл."

За коментарите дека формирањето влада во сенка ќе му пречи на референдумот, лидерот на ДА, има своевидување:

- "Не сум способен да согледам на кој начин евентуалната влада во сенка би му штетела на претстојниот референдум. Спротивно на ширењето на таквите тенденциозни тези, сметам дека активност на владата во сенка би ги зацврстила демократските тенденции во земјата, би му олеснила на народот да ги разбере сите аспекти на референдумот и би оневозможила во втор план да се стават тешките општи состојби со кои се соочува државата. Владата на СДСМ, ЛДП и ДУИ - додава Тупурковски - иако го зборува спротивното, всушност е пресреќна што може да ја избегне дебатата за нејзините катастрофални перформанси и да ја одложи за времето по локалните избори. За жал, таквиот однос не само што не ја разрешува тешката состојба, туку уште повеќе ја продлабочува. Повеќе од евидентно, тоа е бегане од сопствената одговорност. Обратно од вакиот неодговорен однос на Владата, пред граѓаните владата во сенка би демонстрирала висока свест и подготвеност да се преземе одго-

ворноста за надминување на кризните состојби".

ДОСТОИНСТВО

Идејата за формирање влада во сенка постои од поодамна. Но, таа досега воопшто не се реализирала. Прашан дали стравува дека вакво нешто може да се случи и со неговата идеја, лидерот на ДА вели дека сè е можно.

- "Јас - потенцира Васил Тупурковски - сум за тоа сосема свесен. Меѓутоа, се надевам дека политичките субјекти кои не ја гледаат логиката на своето постоење исклучително преку голата борба за власт, ќе бидат способни и чесни на граѓаните да им кажат како ќе ја извлечат земјата од длабоката општа криза. Таквото

многумина ја коментираа како обид за рушење на здружената опозиција. Но, Тупурковски објаснува: "Најпрвин, не постои здружена опозиција. Постои блок на политички партии, граѓански здруженија и поединци кои дејствуваат заеднички затоа што имаат заедничка цел - отфрлање на закориските решенија за територијалната организација на земјата, коишто го загрозуваат нејзиниот територијален интегритет. Верувам дека по ова клучно прашање нема да дојде до никакви поделби или разлики во овој блок. Исто така, верувам дека како и во фазата на собирањето потписи за референдум, овој блок ќе продолжи интензивно да дејствува и во наредниот период до одржувањето на референдумот".



"МЕ ИМПОНИРА МИСЛЕЊЕТО КОЕ ЗА МЕНЕ ГО ИМА ТУПУРКОВСКИ", ТРИФУН КОСТОВСКИ

поставување внесува достоинство во политичкиот процес и им овозможува на граѓаните да одлучуваат за иднината на земјата врз основа на реални алтернативни програми. Тоа, исто така, ја потенцира одговорноста и одважноста на оние кои сакаат да ја прифатат врховната сувереност на народот работејќи за него, со него и во негова полза".

Изјавата на потпретседателката на ВМРО-ДПМНЕ, Ганка Самоилоvsка - Цветанова дека доколку оваа партија учествува во формирањето влада во сенка, таа ќе биде влада во сенка на ВМРО-ДПМНЕ,

На лидерот на ДА не му е познато дали ВМРО-ДПМНЕ има идеја да пласира ваков проект. Но, коментира дека би било идеално кога ваквата влада би била формирана како израз на најширокиот професионален, стручен и политички потенцијал на земјата, без оглед на неговата партиска припадност.

- "Ние - додава Васил Тупурковски - сме соочени со историски предизвици во време во коешто земјата е високозагрозена поради неспособноста на власта да ги решава крупните проблеми на општиот развој. Ваквата си-

туација, кога земјата се тресе пред финалните геополитички промени на Балканот, не бара конвенционален пристап, туку општа ангажираност за спас на татковината. Досегашната практика покажа дека ни една партија сама не е способна да ги пренасочи негативните трендови во македонските работи. Време е - нагласува лидерот на ДА - да се откажеме од тесните партиски интереси и да реагираме на историските околности на соодветен начин. Се разбира дека ВМРО-ДПМНЕ има право на сопствен став. Јас го почитувам. Меѓутоа, сметам дека само ако реалните капацитети на земјата дејствуваат заеднички, тогаш може да се очекува подобрување на состојбите во кои е турната државава. Јас ќе продолжам да се залагам за историско единство на сите сили кои вистински сакаат да ја спасат сопствената татковина".

На прашањето што мислат за владата во сенка неговите партнери во Третиот пат, Демократскиот сојуз и Социјалистичката партија, Тупурковски вели дека тие ја поддржуваат и општо земено оваа коалиција дејствува хармонизирано и одговорно, без внатрешни потреси.

- "Третиот пат го формиравме за да им понудиме нова реална опција на граѓаните на Македонија. Тие видоа што им донесоа досегашните опции. По 14 години постојано тоњење на економски и на социјален план, Третиот пат ѝ е неопходен на Република Македонија", констатира лидерот на ДА.

Владејачката СДСМ, преку Владо Бучковски, оваа иницијатива ја коментира како одлично решение за да се спротивстават различните мислења за клучните прашања. На ова размислување, лидерот на ДА потенцира:



"АКО ИМА ВЛАДА ВО СЕНКА ТАА ЌЕ БИДЕ НА ВМРО-ДПМНЕ", ГАНКА САМОИЛОВСКА-ЦВЕТАНОВА

- "Би сакал да му верувам. Од друга страна, пак, оваа власт не е демократска и не верува во демократски институции. Со тоа што досега го направи, дозволувајќи си дури и директно да се судри со на-

родот, таа го изгуби легитимитетот за демократски дијалог. Неа ја очекува сосема извесна смена. Нејзина среќа е што ќе биде сменета на демократски начин со волјата на народот".

M CAM 60 www.mikrosam.com

НОВА серија на ЦНЦ машини за обработка на дрво, медијанпан, пластика и плексоиглаз



MIKROSAM
CONTROL • AUTOMATION • ROBOTICS
www.mikrosam.com • e-mail: info@mikrosam.com

Крушевски пат бб, 7500 Прилеп, Македонија, Тел. (048) 400-100, 411-887, Факс. (048) 411-886

info@mikrosam.com